

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

**за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	10
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 28
Додатоци	
Додаток 1 - Годишен извештај за работа	
Додаток 2 - Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешката 13 кон финансиските извештаи Друштвото има прикажано нематеријални средства во износ од 225 илјади денари. Ревизијата утврди дека Друштвото требало износот од 225 илјади денари да го прикаже на позицијата долгорочни финансиски средства. Поради тоа, Друштвото ги преценило нематеријалните средства за 225 илјади денари, а за истиот износ ги потценило долгорочните финансиски средства. Овој наод нема влијание врз финансискиот резултат.
2. Како што е наведено во белешката 14 кон финансиските извештаи Друштвото има вложувања во отворени инвестициски фондови во износ од 299 илјади денари. Ревизијата утврди дека Друштвото не извршило сведување на овие вложувања по нивната пазарна цена на крајот на годината. Поради тоа Друштвото ги потценило се вложувањата расположливи за продажба и ревалоризационите резерви од сведување на вложувањата расположливи за продажба за 146 илјади денари. Овој наод нема влијание на финансискиот резултат.
3. Ревизијата утврди дека Друштвото има прикажано краткорочни финансиски обврски во износ од 132 илјади денари, а кои што требало да бидат прикажани како обврски за нефактурирани услуги.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Основа за мислење со резерва за годишната сметка

Ревизијата утврди дека во годишната сметка, во билансот на состојба Друштвото ги прикажало вложувањата во отворен инвестициски фонд како вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања, наместо како вложувања расположливи за продажба. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање за годишната сметка на Друштвото за 2023 година.

Мислење со резерва за годишната сметка

Според наше мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва за годишната сметка, податоците во годишната сметка се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците во ревидираните финансиски извештаи.

Скопје, 17 јуни 2025 година

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје



Управител

Љупчо Пецев



МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината што заврши на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
Приходи од продажба	6	3.268	2.917
Останати оперативни приходи	7	546	100
Вкупно оперативни приходи		3.814	3.017
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-39	-57
Трошоци за вработените	9	-1.116	-1.238
Амортизација	13	-42	-
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Останати оперативни расходи	10	-1.712	-1.628
Вкупно оперативни расходи		-2.909	-2.923
Добивка од оперативно работење		905	94
Финансиски приходи		-	-
Финансиски расходи		-1	-12
Добивка пред оданочување		904	82
Данок на вкупен приход	11	-38	-30
Добивка по оданочување		866	52
Основна заработувачка по акција во денари	12	577	35

Извршниот директор на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги потпиша овие финансиски извештаи на 20 мај 2025 година

Извршен директор

Горан Стефановски




Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка по оданочување		866	52
Останата сеопфатна загуба / добивка			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања		-	-
расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА		866	52
ГОДИНАТА			

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на 31 декември 2024 година

во илјади денари	Белешки	2024	2023
СРЕДСТВА			
Материјални средства	13	479	424
Нематеријални средства	13	225	-
Вложувања расположливи за продажба	14	299	275
Вкупно долгорочни средства		1.003	699
Залихи	15	60	60
Побарувања од купувачи	16	259	286
Побарувања за аванси	17	-	135
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	18	-	154
Парични средства	19	98	54
Вкупно тековни средства		417	689
ВКУПНО СРЕДСТВА		1.420	1.388
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		924	924
Сопствени акции		-	-
Законски и други резерви		-	-
Ревалоризациони резерви		-	-
Акумулирана загуба		165	-655
Вкупно капитал и резерви		1.089	269
Долгорочни кредити		-	-
Обврски спрема добавувачи	20	161	-
Останати краткорочни обврски	21	38	120
Обврски за аванси и депозити		-	-
Краткорочни финансиски обврски	22	132	999
Пасивни временски разграничувања		-	-
Вкупно тековни обврски		331	1.119
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		1.420	1.388

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината што заврши на 31 декември 2024 година

2024 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба / добивка	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2024	924	-	-	-	-655	269
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2024 година					866	866
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	866	866
Трансакции со сопствениците						
Корекции на салда на товар на акумулирана добивка	-	-	-	-	-46	-46
Заокружување / усогласување	-	-	-	-		0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	924	0	0	0	165	1.089

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Сопствени акции	Законски и останати резерви	Ревалор. резерви	Акумулир. загуба	Вкупно капитал
Состојба 01.01.2023	924	-	-	-	-707	217
Сеопфатна добивка						
Добивка за 2023 година					52	52
Друга сеопфатна добивка						-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	52	52
Трансакции со сопствениците						
Исправка на сегашна вредност на продадено основно с-во во 2021 год.	-	-	-	-		0
Заокружување / усогласување	-	-	-	-		0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоено за законски резерви	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	924	0	0	0	-655	269

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината што заврши на 31 декември 2024 година

во илјади денари	2024	2023
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	866	52
Амортизација	42	-
Приходи од продажба на основни средства	-	-
Корекција на товар на акумулирана добивка за сведување на салда од претходни периоди	-46	-
Залихи	-	-12
Побарувања од купувачи	27	30
Останати краткорочни побарувања	-	-
Побарувања за аванси	135	-135
Активни временски разграничувања	154	-
Обврски спрема добавувачи	161	-85
Останати краткорочни обврски	-82	-71
Обврски за аванси и депозити	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето парични текови од деловни активности	1.257	-221
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-97	-141
Набавки на нематеријални средства	-225	-
Приливи од продадени основни средства	-	-
Одлив од вложувања расположливи за продажба	-24	-
Одлив од краткорочни финансиски вложувања	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-346	-141
В. Парични текови од финансиски активности		
Прилив од краткорочни финансиски обврски	-867	353
Прилив од нова емисија на акции	-	-
Исплатена дивиденда на акционерите	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-867	353
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	44	-9
Парични средства на почетокот на годината	54	63
Парични средства на крајот на годината	98	54

Белешките содржани од страна 11 до 28 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

1.1. Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје основано е и работи во Република Македонија. Краткото име на Друштвото е МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се состои од 1500 обични акции со вкупна номинална вредност од 15.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 10 евра.

Во рамките на акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема приоритетни акции.

1.3. Акционери во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2024 се Каролина Ристова-Стефановска која поседува 1000 акции (1000 акции и на 31.12.2023 година), односно 66,67% од основната главнина и Дејан Саздовски кој поседува 500 акции (500 акции и на 31.12.2023 година), односно 33,33% од основната главнина.

1.4. На ден 31.12.2024 година бројот на вработените во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје изнесуваше 2 лица (2 лица на 31.12.2023 година).

1.5. Седиштето на Друштвото е на улица Никола Парапунов бр.41, Карпош, Скопје.

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиските извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се подготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија се Меѓународните стандарди за финансиско известување што се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Македонија број 159 од 29 декември 2009 година, а применливи се од 01 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Патнички возила	10%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	10%

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.9. Парични средства

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

3.10. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка / загуба

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

3.12. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.13. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2024 година оствари вкупен приход од 3.000 илјади денари до 6.000 илјади денари и согласно член 33 од Законот за Данок на добивка се определи да пресмета и плати годишен данок на вкупен приход.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.15. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.16. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флуктации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

4.4. Ризик од ликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

во илјади денари	2024	2023
Обврски по кредити и позајмици	-	-
Парични средства	-98	-54
Нето обврски по кредити	-98	-54
Капитал и резерви	1.089	269
% на кредитна задолженост	0,00%	0,00%

Поради тоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.2. Ризик од девизни курсеви

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута и поради тоа истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	-	-	-
УСД	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2024	2023
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	98	54
Побарувања од купувачи	259	286
Останати побарувања	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вложувања расположливи за продажба	299	275
	<u>656</u>	<u>615</u>
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>656</u>	<u>615</u>
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	161	-
Краткорочни финансиски обврски	132	999
Останати тековни обврски	38	120
Вкупно	<u>331</u>	<u>1.119</u>
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>331</u>	<u>1.119</u>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	зголемување		намалување	
во илјади денари	2024	2023	2024	2023
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-	-	-	-
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	132	-	-	-	132
Обврски спрема добавувачи	161	-	-	-	161
Останати обврски	38	-	-	-	38
	<u>331</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>331</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Краткорочни финансиски обврски	999	-	-	-	999
Обврски спрема добавувачи	-	-	-	-	0
Останати обврски	120	-	-	-	120
	<u>1.119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.119</u>

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година:

31.12.2024 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	98	-	-	-	98
Побарувања од купувачи	259	-	-	-	259
Останати побарувања и позајмици	-	-	-	-	0
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	299	299
	<u>357</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>299</u>	<u>656</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	54	-	-	-	54
Побарувања од купувачи	286	-	-	-	286
Останати побарувања и позајмици	-	-	-	-	0
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	275	275
	<u>340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>275</u>	<u>615</u>

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2024	2023
Приходи од осигурително брокерски услуги	3.268	2.917
Останати приходи од продажба	-	-
Вкупно	<u>3.268</u>	<u>2.917</u>

7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2024	2023
Приходи од консултантски услуги	210	100
Приходи од отпис на обврски	336	-
Вкупно	<u>546</u>	<u>100</u>

**8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
И СИТЕН ИНВЕНТАР**

во илјади денари	2024	2023
Потрошени сировини и материјали	25	42
Потрошени резервни делови	4	1
Отпис на ситен инвентар	10	14
Вкупно	<u>39</u>	<u>57</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Бруто плати	1.076	1.189
Други надоместоци за вработените	<u>40</u>	<u>49</u>
Вкупно	<u><u>1.116</u></u>	<u><u>1.238</u></u>

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Трошоци за енергија	475	239
Трошоци за ПТТ услуги	88	79
Трошоци за останати услуги	94	78
Трошоци за тековно одржување	53	9
Трошоци за наемнини	293	334
Трошоци за реклама	6	20
Дневници за службени патувања	20	20
Репрезентација, спонзорства, донации	386	371
Трошоци за осигурување	8	62
Трошоци за договор на дело	-	107
Трошоци за сметководствени услуги	86	98
Трошоци за банкарски услуги	64	64
Трошоци за членарини	95	52
Останато	<u>44</u>	<u>95</u>
Вкупно	<u><u>1.712</u></u>	<u><u>1.628</u></u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Добивка пред оданочување	-	-
Даночно непризнаени расходи	-	-
Даночна основа	<u>0</u>	<u>0</u>
Намалување на даночната основа	-	-
Даночна основа по намалување	<u>0</u>	<u>0</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	-	-
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>0</u>	<u>0</u>
Ефективна даночна стапка	<u>-</u>	<u>-</u>

Друштвото во 2024 година оствари вкупен приход помеѓу 3.000.000 - 6.000.000 денари, поради што пресмета данок на вкупен приход во висина од 1% од остварениот вкупен приход во износ од 38 илјади денари искажан во Билансот на успех.

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	866	52
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u>577</u>	<u>35</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

2024 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2024	-	-	424	-	424	-
Нови набавки	-	-	97	-	97	225
Прекнижено на активни временски разграничувања	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2024	-	-	521	-	521	225
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2024	-	-	-	-	0	-
Амортизација	-	-	42	-	42	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2024	-	-	42	-	42	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2024	-	-	479	-	479	225

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Вкупно	Нематер. средства
Набавна или ревалоризирана вред.						
Состојба 01.01.2023	-	-	283	-	283	-
Нови набавки	-	-	141	-	141	-
Прекнижено на активни временски разграничувања	-	-	-	-	0	-
Заокружување	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	0	-
Состојба 31.12.2023	-	-	424	-	424	0
Исправка на вредност						
Состојба 01.01.2023	-	-	-	-	0	-
Амортизација	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	-	-	0	-	0	0
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2023	-	-	424	-	424	-

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Вложувања во отворен инвестициски фонд во Република Северна Македонија	299	275
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>299</u>	<u>275</u>

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Суровини и материјали	-	-
Резервни делови и ситен инвентар	60	60
Трговски стоки	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>60</u>	<u>60</u>

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања од купувачи во земјата	259	286
Побарувања од купувачи во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно побарувања од купувачи - бруто	259	286
Исправка на вредност	-	-
Вкупно побарувања од купувачи - нето	<u>259</u>	<u>286</u>

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Побарувања за дадени аванси во земјата	-	135
Побарувања за дадени аванси во странство	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>0</u>	<u>135</u>

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	2024	2023
Однапред пресметани приходи	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Останато (набавна вредност на продадено патничко возило)	-	154
Вкупно	0	154

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2024	2023
Жиро сметка	98	35
Денарска благајна	-	19
Девизна сметка	-	-
Останати парични средства	-	-
Вкупно	98	54

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	161	-
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	-	-
Вкупно	161	0

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2024	2023
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка	38	30
Обврски за бруто плати	-	88
Обврски за персонален данок на доход	-	2
Обврски спрема вработените	-	-
Останато	-	-
Вкупно	38	120

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

во илјади денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Обврски спрема банки	-	-
Обврски за краткорочни позајмици спрема небанкарски субјекти	-	-
Останати финансиски обврски	132	999
ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ	132	999

Друштвото како останати финансиски обврски ги книжи обврските спрема добавувачи за нефактурирани услуги.

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	<u>2024</u>	<u>2023</u>
EUR	61,4950	61,4950
USD	58,8807	55,6516

24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2024 година спрема МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2024 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
во 2024 година

Вовед

Овој извештај се однесува на работењето на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за деловната 2024 година.

Органот на управување на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, согласно со Законот за трговските друштва должен е на крајот на секоја деловна година да презентира годишен извештај за работењето на Друштвото.

Дејност

Основна дејност што ја обавува МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници.

Макроекономски и пазарни услови во кои работеше Друштвото во 2024 година

Општите услови за работење во текот на 2024 година беа слични како и во претходната година. Во текот на 2024 година немаше позначајни промени во прописите што имаат влијание врз работењето на Друштвото.

Резултати од работењето во 2024 година

во илјади денари	2024	2023
Вкупно оперативни приходи	3.814	3.017
Вкупно оперативни расходи	2.909	2.923
Добивка од работење	905	94
Финансиски приходи/расходи	-1	-12
Добивка пред оданочување	904	82
Данок на добивка	-38	-30
Добивка по оданочување	866	52

Во 2024 година остварена е добивка по оданочување во износ од 866 илјади денари што претставува зголемување од 814 илјади денари во однос на добивката по оданочување остварената во 2023 година.

Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста

Во текот на 2024 Друштвото вложувања во основни средства во износ од 322 илјади денари, од кои 97 илјади денари се вложувања во опрема, а 225 илјади денари се вложувања во нематеријални средства.

Политика на дивиденди

Во текот на 2024 Друштвото нема исплатено дивиденда на акционерите.

Извори на средства на друштвото и односот на долгорочниот долг спрема главнината

За извршување на својата дејност во текот на 2024 година, исто како и во 2023 година, Друштвото не користеше краткорочни и долгорочни кредити. Во структурата на пасивата капиталот и резервите на 31.12.2024 година учествуваат со 76,69% (19,38% на 31.12.2023 година), а што укажува на значително зголемување на процентот на финансирање на работењето од сопствени извори.

Политика на управување со ризикот

Политиките за управување со ризикот ги донесува извршниот директор на Друштвото, а кои истовремено е задолжен и за нивно оперативно спроведување. Како позначајни активности се: следење на приливите и одливите на паричните средства, дефинирање на надлежностите и одговорностите на вработените, поединечно следење на пооделни значајни компоненти како што се побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите, обезбедување на извори на средства и слично.

Активности во сферата на истражувањето и развојот

Во текот на 2024 година МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, имајќи ја во предвид дејноста што ја обавува, нема направено истражувачки активности.

Откупени сопствени акции

Во текот на 2024 година немаше стекнување на сопствени акции на Друштвото.

мај, 2025 година

Извршен директор

Горан Стефановски



До Друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје

Писмо со изјави

Ова писмо со изјави го даваме во врска со вашата ревизија на финансиските извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за годината завршена на 31 декември 2024 година за целите на изразување на мислење за тоа дали финансиските извештаи се презентирани објективно, од сите материјални аспекти, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Според нашето најдобро знаење и верување Ние потврдуваме дека:

1. Ги имаме исполнето нашите одговорности, како што е наведено во писмото за ревизорско ангажирање, за подготовка на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, особено дека финансиските извештаи се објективно прикажани во согласност со истите.
2. Значајните претпоставки користени од наша страна при правење на сметководствени проценки, вклучувајќи ги и оние измерени според објективна вредност, се разумни.
3. Друштвото нема салда и трансакции со поврзаните страни.
4. По датумот на финансиските извештаи не се случиле настани што треба да се обелоденат во финансиските извештаи.
5. Ги имаме евидентирано или обелоденето, како што е соодветно, сите обврски како фактички, така и неизвесни.
6. Друштвото има задоволително право на сопственост над сите средства и нема товари или права на задржување на средствата на Друштвото.
7. Немаше непочитување на барањата на регулативните тела кои би можеле да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи.
8. Со состојба 31.12.2024 година не се покренати судски постапки против Друштвото. Судски постапки не се покренати против Друштвото ни до денот на потпишување на ова писмо со изјави.
9. Листата на некорегирани погрешни прикажувања е во прилог на писмото со изјави.
10. Сите трансакции се евидентирани во сметководствената евиденција и се одразени во финансиските извештаи.
11. Ви обезбедивме: пристап до сите информации за кои знаевме дека се релевантни за подготовка на финансиските извештаи како што се евиденција, документи и други прашања; дополнителни информации кои ги побаравте од нас за целта на ревизијата; неограничен пристап до лица во рамките на Друштвото од кои утврдивте дека е потребно да прибавите ревизорски докази.

12. Одговорни сме за дизајнирањето, примената и одржувањето на интерните контроли за спречување на измама.
13. Немаше случаи на измами кои би можеле да имаат влијание врз Друштвото, а кои би можеле да ги вклучат: раководството, вработените кои имаат значајна улога во интерните контроли или други чија измама може да има материјални ефекти на финансиските извештаи.
14. Немаме сознанија за некоја наводна измама или сомневање за измама, кои што би влијаеле на финансиските извештаи на Друштвото, а се пренесени од страна на вработени, поранешни вработени, аналитичари, регулатори или други.

17.06.2025 година

Извршен директор

Горан Стефановски

